



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE



FOUNDATION ФОНДАЦИЈА
OPEN OTBORENO
SOCIETY OPIITESTVO
MACEDONIA MAKEDONIJA

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Доделени 18 грантови на граѓански организации

На конкурсот за доделување грантови во рамки на Проектот на УСАИД за граѓанско општество, објавен во април 2013 година, до Фондацијата Отворено општество – Македонија пристигнаа вкупно 99 пријави од граѓански организации. Избрани се 18 предлог проекти на кои ќе им бидат доделени грантови во вкупен износ од УСД \$415,887 (подолу е дадена листата на грантистите). Овие грантови се овозможени со поддршка од американскиот народ преку УСАИД. Избраните проекти ќе бидат спроведени во период од 4 до 10 месеци. ФООМ ќе обезбеди вмрежување, обуки и консултации за сите грантисти.

Тип на грант: Поддршка за граѓански организации што дејствуваат како демократски јадра во нивните заедници

Организација	Партнерски организации	Име на проектот	Буџет
Цивил – Центар за слобода, Скопје		Избери демократија!	\$19,998
Центар за современи уметности, Скопје	ЈАДРО Асоцијација на организации на независна културна сцена, Скопје; Иницијатива Кооперација , неформална група	Мобилна монтажна галерија	\$20,000
Здружение на граѓани Член 16, Скопје		Млади луѓе пишуваат за заедниците	\$20,000
Центар за медиумски активности, Скопје	„Лице улица“, Белград; „Културисти“, Приштина; „Инка“, Струга; Интернационална мрежа на улични весници , Глазгов – Шкотска; Центар за бизнис психологија Системска НЛП, Скопје; Нуклеус.тв; Партеc продукция, Скопје; „Порака“, Неготино; „Солем“, Скопје; Центар за заштита на правата на детето, Скопје; Црвен крст на град Скопје	Лице в лице со граѓаните	\$20,000

Здружение за ширење демократија и демократски принципи во општеството Проект ЕУ, Кавадарци		Стоп за ширење на национализмот кај младите	\$15,673
Студентска организација „Излез“, Скопје		Креативна младинска акција	\$19,449
Здружение на земјоделски производители Агропродукт, Штип	Национален сојуз на одгледувачи на овци, Скопје; Регионално здружение „Овчеполка“, Штип; Агенција за поттикнување и развој на земјоделството РЦ, Штип; Здружение на пчелари „Нектар“, Штип	Маргинализирана група Јуруци, како понатаму???	\$7,850

Тип на грант: Поддршка на граѓански организации ангажирани во надгледување на властите и застапување засновано на истражувања

Организација	Партнерски организации	Име на проектот	Буџет
Центар за современи уметности, Скопје	Портал Окно, Младински културен центар, Битола; Одроз, Прилеп; Центар за одржлив развој на заедницата, Дебар; Регионален центар за одржлив развој, Кратово; Фондација за развој на локалната заедница, Штип; Млади за младите, Теарце; ОЗТ Фабрика, Винаца	Фото глас - решавање на локалните проблеми преку фотографии	\$30,000
Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на РМ - ЕСЕ		„Поглед однадвор“ – Дали и како се обезбедува потребната судска заштита на жртвите на семејно насилство при изрекување на привремените мерки за заштита?	\$24,983
Македонски центар за европско образование, Скопје		„Старо купувам“ - Новата европска приказна за Македонија	\$24,778
Институт за човекови права, Скопје		Независните комисији и регулаторни тела – законска поставеност и практично функционирање	\$28,555

Хелсиншки комитет за човекови права, Скопје		Набљудување на судски постапки во областа на основните граѓански и политички права и слободи	\$27,941
Рурална коалиција, Скопје	Мрежа на млади фармери, Мешеишта; Здружение на земјоделци Агрокултура, Липково; Тутунарско, градинарско здружение „Ориентал“, Кривогаштани; Здружение за родова рамноправност „Еманципирана жена“, Кичево	Каде почнуваат, а каде завршуваат парите за субвенциите?	\$28,880
Акција Здруженска, Скопје		Родовата еднаквост е секојдневна потреба	\$27,830
Мултиетничко здружение „Флоренс Најтингел“, Куманово		Градиме мултиетнички соживот кај средно-школската младина! - предизвици и перспективи	\$21,330
Транспарентност Македонија, Скопје		Месечни извештаи за состојбата во борбата против корупцијата и криминалот и состојбата со транспарентноста во општеството	\$29,620
Центар за култура и културолошки студии, Скопје	Центар за развој на медиуми, Скопје	Застапеноста и третманот на поимот „европски вредности“ во македонските печатени медиуми	\$23,620
Здружение за економско истражување, застапување и донесување економски политики „Финанце Тхинк“, Скопје		Внимавајте на јазот помеѓу буџетските ставки и програмите од Националната стратегија за намалување на сиромаштијата	\$25,380